



ОГЛАС БР.18/2016 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	4
ДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2480-К/30 Дваесет и прва електронска јавна аукција	<p>РМБ OPEL OMEGA В KARAVAN, OH-041-KZ, 1996 година</p> <p>РМБ CITROEN С 25 PANEL VAN, OH-647-LD, 1995 година</p> <p>РМБ OPEL KADET, OH-871-LA, 1988 година</p>	<p>91.485,00</p> <p>59.067,00</p> <p>51.323,00</p>	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559</p>
2	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/83 Четврта електронска јавна аукција	<p>РМБ DAEWOO MATIZ, SK-180-RJ, 2007 година</p> <p>РМБ DAEWOO MATIZ, SK-342-RE, 2007 година</p>	<p>90.000,00</p> <p>85.000,00</p>	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. 11 Октомври бр.27, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p>
3	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/82 Осма електронска јавна аукција	РМБ MERCEDES, 1214-37, SK-252-RJ, 1995 година	493.560,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, на ден 09.11.2016 година од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p>
4	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/85 Трета електронска јавна аукција	РМБ DAEWOO MATIZ, SK-138-RS, 2007 година	104.550,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p>
5	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/84 Трета електронска јавна аукција	<p>ВМБ MERCEDES BENZ ACTROS 1840 LS.36, SK-351-UB, 1998 година</p> <p>Полуприколка ROLFO S3363 2-B-1275, SK-792-MP, 2000 година</p>	<p>1.233.900,00</p> <p>135.729,00</p>	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје с. Чучер Сандево на ден 09.11.2016 г. од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова тел.076/464-679</p>
6	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/79 Осма електронска јавна аукција	<p>РМБ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година</p> <p>РМБ CITROEN L C 4, SK-868-SE, 2005 година</p>	<p>112.000,00</p> <p>216.000,00</p>	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p>
7	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/77 Деветта електронска јавна аукција	РМБ ФУРГОН PEUGEOT PARTNER DIZEL, SK-591-TM, 2009 година	430.000,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p>
8	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/75 Дваесет и прва електронска јавна аукција	РМБ PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година	103.320,00	
9	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/73 Триесет и осма електронска јавна аукција	РМБ FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	
10	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/80 Десетта електронска јавна аукција	<p>РМБ Камион за собирање на смет NI MERCEDES 1320 BENZ, SK-596-RV, 1989 година</p> <p>Преса за балирање на хартија и пластика: Briketterpresse BP 1800 Maschinen Нр 535.00.68/BP900, MEURER DREBES, 2005 година</p>	<p>480.000,00</p> <p>688.000,00</p>	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679</p>
11	Регионална дирекција Штип бр.2111-1/24/1 Седумнаесетта електронска јавна аукција	<p>Метален рафт</p> <p>Шанкерски маси</p> <p>Столови</p> <p>Работно дрвено биро</p> <p>Стол за компјутер</p> <p>Лаптоп Simens</p> <p>ДВД Quadro</p> <p>Машина за осветлување диско клуб</p> <p>Бор машина Bosh 550</p> <p>Појачало</p> <p>Компјутер Pentium</p> <p>Умивалник порцелански</p> <p>Светлечка апаратура</p> <p>Ледомат</p> <p>Мобилни телефони Sony erikson</p> <p>Шанкерска маса</p>	26.000,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632</p>
12	Регионална дирекција Штип бр.2518-1/06150-60963/4-2 Седма електронска јавна аукција	Чевларска машина за одбележување, количина 1	4.500,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово на ул.Маршал Тито бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632</p>
13	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3-1 Петта електронска јавна аукција	Мермерни плочи, разни димензии 0.40м3	7.000,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632</p>
14	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/3682/3 Четврта електронска јавна аукција	Инвентар за кафич, високи маси, кафански маси, шанкерски столици, сепаре, телевизор, клими	160.000,00	
15	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/6058-1/2 Трета електронска јавна аукција	Машини за шиенење, количина 15	200.000,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632</p>
16	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1299/2-3 Трета електронска јавна аукција	Витрина, рафт, комода, фотелји кожени, работна маса дрвена, канцелариски бира, лонци инокс, инокс машина за паковање, миксер инокс спирален, фритези, кади за пржење, фритеза инокс на струг и др.	550.000,00	

17	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1754/1-2 Трета електронска јавна аукција	Телевизор ТОШИБА	3.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани на ул. Маршал Тито бр 1/27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Телевизор КВАДРО		
		Монитор ФИЛИПС		
		Метален свеќник		
		Плинско решо		
18	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3 Шестта електронска јавна аукција	Железни подупирачи, количина 500	190.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
19	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2818-К/17 Четиринаесетта електронска јавна аукција	Хидраулична машина за сечење лимови BAYKAL Мас/Турција, MGH 3100X10, бр.17467, 2011 година	592.808,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кичево на ул.Индустриска бб секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559
		Хидраулична преса за виткање лимови BAYKAL Мас/Турција, APH 3110X200, бр.17607, 2011 година	806.341,00	
20	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/81 Осма електронска јавна аукција	Видео процесор инкодер ERIKSSON вр CHASSIS/IAC EN 8130 MPEG-4 AVC SD, Ser.no.15029, 2013 година	363.200,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Камера за снимање и трипод систем JVC, GY-DV5001E, Ser.no.1590577, 2004 година	18.400,00	
		Камера за снимање JVC, GY-DV5101E, Ser.no.08030096, 2005 година	53.600,00	
21	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/72 Седумдесет и втора електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, Макошпед АД (складиште Маџари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
22	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/74 Дваесет и четврта електронска јавна аукција	Апарат за заварување ВСТУ 230,бр.0411106, Раде Кончар, 2004 година	36.900,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Комбинирана глодалка шифра 2021 BL10001, бр.1001/4, 2003 година	55.350,00	
23	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/76 Деветта електронска јавна аукција	СТУДИСКА ТВ МИКСЕТА (TV-Nr.4533 Diamond digital 30), BTS BROADCAST TELEVISION SISTEM GMBH Германија, RPS 30, бр.0351 690 000/122, 1995 година	72.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
24	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/78 Деветта електронска јавна аукција	Камера AG-HMS 81 E PANASONIK, бр.0601066, шифра: 0601066	57.600,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Сталак марка TH-950 LIBEC, сталак со футрола, шифра: 0625009	15.200,00	
		Торба за камера со пет додатоци, шифра: 1318002	2.400,00	
		Микрофон МКМ 101 NCE 86М (с) Германија 13298	15.200,00	
		Deck Link SDI картица, бр.1243249	10.400,00	
		ЛАПТОП ASUS-U32 U-RX020D-SILVER-PURPLE-AMD,бр. CBN0BC41057, Zacate Dual-Core E450 (1.65GHz,2x512Kb), 18W, CPU, AMD Radeon Mobility HD6320 (E450)APU VGA, 4096 MB DDR3-1066	33.600,00	
		Компјутер куќиште ASUS-Desktop PC CM6730-WB002D intel i5-2300 Processor MB intel H61 Chipset, Grapsset, Graphics GeForce GT 520 (2GRAM), RAM Memory 6G DDR3 1600Mhz	19.200,00	
		Ташна за ЛАПТОП BELKIN 12 Messenger chokolate/tourmaline F8N258cwRL	800,00	
		ЛАПТОП ASUS-UX 32A-R 3001 V (HD) intel i3-2367 M ULV (1.4 GHz/3M,2 cores) CPU, intel HD 4000 Graphics VGA, 4096 MB DDR3-1600 MHz RAM	32.000,00	
ТАШНА ЗА ЛАПТОП BELKIN 12 Messenger, jet/royal lilac F8N258cw088	800,00			
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
25	Регионална дирекција Тетово бр.2619/6709-Т/8 Втора електронска јавна аукција	Нива класа 3, на К.П. 550 дел 8, од 2685 м ² на место викано АМИТОВО, И.Л. 1198 за КО Д. СЕДЛАРЦЕ	324.570,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Д.Седларце бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559
26	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-19-2-3 Прва електронска јавна аукција	Градежно земјиште 1368,49 м ² , Градежно земјиште 720 м ² , Згради на останатото стопанство 124 м ² , Помошни простории 14 м ² , Згради во останатото стопанство 726 м ² , Помошни простории 14 м ² , К.П. 70 ДЕЛ 1, И.Л. 201, КО Старо Лагово	12.186.576,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во објектот на Иванед с. Старо Лагово, на 08.11.2016 и 09.11.2016 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 14.11.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 10.11.2016 година (четврток), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за подвижна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на подвижни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 14.11.2016 година (понеделник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.